



Дирекција за финансиска стабилност и банкарска регулатива  
Бр. **16 - 23435**

Скопје, 11.7.2017 година

**До  
сите банки  
- на внимание на Управниот одбор**

Предмет: Барање за доставување податоци

За потребите на анализи на банкарскиот систем, ве молиме да ги доставите следниве податоци:

Почитувани,

За потребите на анализи на банкарскиот систем, ве молиме да ги доставите следниве податоци:

1. Податоци за капиталот и акционерската структура, и тоа:
  - структура на акционерскиот капитал според видот на акционерот и според видот на акциите (обични и приоритетни акции) со состојба на 30.6.2017 година (образец бр. 1(1));
  - структура на акционерскиот капитал според земјата на потекло на акционерите со состојба на 30.6.2017 година (образец бр. 1(2));
2. Структура на кредитната изложеност кон физички лица според одделни кредитни производи и според висината на месечните примања со состојба на 30.6.2017 година (образец бр. 2);
3. Преглед на изворите на финансирање на банката од матичните субјекти, вклучително и поврзаните лица со нив, со состојба на 30.6.2017 година (образец бр. 3);
4. Број на примени, прифатени и одбиени кредитни барања во првата половина од 2017 година, за одделните кредитни производи од физичките лица и вкупно од нефинансиските друштва, за секој месец одделно? (образец бр. 4);
5. Податоци за износот на отпишаните побарувања и наплатените отпишани побарувања од физички лица, нефинансиски правни лица и останати нефинансиски лица, во вториот квартал од 2017 година, при што посебно се прикажуваат отпишаните побарувања врз основа на Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните („Службен весник на Република Македонија“, бр. 112/2014) (образец бр. 5);

6. Фреквенција на промена на каматните стапки на депозитите на физички лица во вториот квартал од 2017 година (образец бр. 6)

Ве молиме овие податоци да ги доставите до Дирекцијата за финансиска стабилност и банкарска регулатива по електронски пат на [GeorgievskiM@nbrm.mk](mailto:GeorgievskiM@nbrm.mk), најдоцна до 10.8.2017 година.

Обрасците доставени во прилог на овој допис можете да ги преземете од интернет-страницата на Народната банка на Република Македонија, во делот Супервизија/Извештаи, показатели, презентации и обрасци/Обрасци/Обрасци за банки.

За евентуални прашања при подготвувањето на бараните податоци, обратете се до Маја Илиевска Николиќ (02/3108-292) или Емилија Рајевски (02/3108-358).

Со почит,

директор  
Наташа Андреева

---